

Службен весник

на Република Македонија

Број 4

12 јануари 2015, понеделник

година LXXI

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
47. Одлука за давање согласност за имплементирање на одредбите на Резолуцијата 262 на Секретаријатот на UN/ECE, а во врска со Европската спогодба за главните меѓународни Е - железници	3	53. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на стопански комплекс (инкубаторско производство на желки) КО Ратавица Општина Пробиштип	4
48. Одлука за преотстапување на дрвна маса од Јавното претпријатие за стопанисување со државни шуми „Македонски шуми“ на Јавното претпријатие „Македонијапат“ - Скопје.....	3	54. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г-производство, дистрибуција и сервиси КО Горно Лисиче Општина Аеродром	5
49. Одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на непосредна спогодба на Т- Мобиле Македонија АД за мобилни комуникации-Скопје	3	55. Одлука за дополнување на Статутот на Македонски железници Транспорт АД-Скопје.....	5
50. Одлука за давање согласност на Годишната инвестициона програма за 2015 година на Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта ...	3	56. Одлука за дополнување на Статутот на Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје, во државна сопственост	5
51. Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Министерството за одбрана.....	4	57. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за внатрешни работи	6
52. Одлука за давање на трајно користење на недвижна ствар на државното правобранителство на Република Македонија.....	4		

	Стр.		Стр.
58. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Државен инспекторат за техничка инспекција.....	6	71. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Судски совет на Република Македонија	9
59. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Апелационен суд Гостивар.....	6	72. Програма за управување, уредување и одржување на објектите на граничните премини за патен сообраќај за 2015 година.....	9
60. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на трајно одземен предмет во управна постапка на Национална установа „Музеј на албанската азбука“ - Битола.....	6	73. Правилник за изменување на Правилникот за содржината на програмите и начинот на оспособувањето на физичките лица за физичко и техничко обезбедување, полагањето на стручните испити, формата и содржината на образецот на барањето за издавање на лиценца за приватно обезбедување и формата и содржината на обрасците на лиценците за приватно обезбедување....	11
61. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерството за образование и наука.....	7	74. Програма за обесштетување на децете кое е жртва или е оштетено со дејствие кое со закон е предвидено како кривично дело на насилство и на други акти на индивидуално или групно насилство, за 2015 година	14
62. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерството за внатрешни работи.....	7	75. Правилник за изменување на Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за посебните техничко-експлоатациони услови за возилата за вршење на одделните видови на превоз во патниот сообраќај и за формата и содржината на потврдата за исполнување на посебните техничко-експлоатациони услови	14
63. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерството за внатрешни работи.....	7	76. Правилник за формата и содржината на барањето, потребната документација и образецот на решението за изведување на градбите односно поставување на опремата за кои не е потребно одобрение за градење.....	14
64. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерството за финансии – Царинска управа.....	7	77. Исправка на Тарифникот за висината на надоместокот за запишување на инфраструктурните објекти во катастарот на инфраструктурни објекти	22
65. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на привремено одземен предмет на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија	8	78. Исправка на Тарифникот за висината на надоместокот за запишување на недвижности кои останале со незапишани права и запишување на промени во катастарот на недвижности и катастарот на инфраструктурни објекти како дел од катастарот на недвижности	22
66. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Државниот инспекторат за транспорт.....	8	79. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата...	23
67. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Државен инспекторат за техничка инспекција.....	8	80. Објава за движењето на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец декември 2014 година.....	24
68. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на ЈП „Стрежево“ Битола	8	81. Објава за движењето на индексот на трошоците на животот во Република Македонија.....	24
69. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на трајно одземен предмет во управна постапка на Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија	8	Огласен дел	1-40
70. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на трајно одземен предмет во управна постапка на ЈП „Стрежево“ Битола	9		

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
47.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013 и 139/2014), а во врска со член 2, глава 3 број на истражување 3.04.04/01/04 од Програмата за статистички истражувања за периодот 2013-2017 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/2013 и 24/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 8.1.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ИМПЛЕМЕНТИРАЊЕ НА ОДРЕДБИТЕ НА РЕЗОЛУЦИЈАТА 262 НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ НА UN/ECE, А ВО ВРСКА СО ЕВРОПСКАТА СПОГОДБА ЗА ГЛАВНИТЕ МЕЃУНАРОДНИ Е - ЖЕЛЕЗНИЦИ

Член 1

Со оваа одлука, Државниот завод за статистика во соработка со Министерството за транспорт и врски, Јавното претпријатие Македонски железници - Инфраструктура, АД Македонски железници - Транспорт и Агенцијата за регулирање на пазарот на железничките услуги, се задолжуваат да обезбедат податоци за бројот на патнички и товарни возови, поминати возни километри и податоци за инфраструктурата на меѓународните Е - железници во Република Македонија.

Препораките на Секретаријатот на UN/ECE да се имплементираат и при мерењето на перформансите на возовите во рамките на железничката мрежа изразена преку поминатите километри на возовите земени од различни категории на возови.

Член 2

При обработката на податоците Државниот завод за статистика и другите учесници треба да ги имаат предвид и препораките на Секретаријатот на UN/ECE (Резолуција 262).

Член 3

Државниот завод за статистика треба до 30.6.2017 година да ги достави податоците од Пописот на Е - железничкиот сообраќај до Секретаријатот на UN/ECE заедно со Извештајот усвоен од Владата на Република Македонија.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-28/1
8 јануари 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

48.

Врз основа на член 87-а став (4) од Законот за шумите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/09, 24/11, 53/11, 25/13, 79/13, 147/13, 43/14 и 160/14) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 8.1.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕОТСТАПУВАЊЕ НА ДРВНА МАСА ОД ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ДРЖАВНИ ШУМИ „МАКЕДОНСКИ ШУМИ“ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „МАКЕДОНИЈАПАТ“ - СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука од Јавното претпријатие за стопанисување со државни шуми „Македонски шуми“ на Јавното претпријатие „Македонијат“ – Скопје се преотстапуваат 200 м3 дрвна маса - огревно дрво.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-61/1
8 јануари 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

49.

Врз основа на член 15 став (5) и член 71 став (2) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/2011, 53/2011, 144/2012, 25/2013, 137/2013 и 163/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 8.1.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА НА Т- МОБИЛЕ МАКЕДОНИЈА АД ЗА МОБИЛНИ КОМУНИКАЦИИ-СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за давање под долготраен закуп градежно земјиште и за склучување на договор за давање под долготраен закуп градежно земјиште сопственост на Република Македонија, со непосредна спогодба на правното лице Т-Мобиле Македонија АД за мобилни комуникации – Скопје (ЕМБС: 5523907), со седиште во Скопје, ул. „КЕЈ 13-ти Ноември“ бр. 6 општина Центар, за градежно земјиште со површина од 74 м2, согласно Извод од Локална урбанистичка планска документација бр.09-73/2 од 23.01.2013 година, за изградба на базна станица за мобилна телефонија-Ново Конско, општина Гевгелија, кое претставува КП бр.548/5, КО Ново Конско евидентирано во Имотен лист бр.16.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-82/1-14
8 јануари 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

50.

Врз основа на член 11 точка 7 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/1996, 6/2002, 22/2007, 83/2009 и 97/2010, 6/2012, 119/2013 и 41/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.01.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА ИН-
ВЕСТИЦИОНА ПРОГРАМА ЗА 2015 ГОДИНА НА
ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ
СО ПАСИШТА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната инвестициона програма за 2015 година на Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта - Скопје од 5.12.2014 година, усвоена со одлука бр. 02-322/10 на Управниот одбор на Јавното претпријатие, на седницата одржана на 5.12.2014 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-10939/1-14
8 јануари 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

51.

Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13, 27/14 и 180/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 8.01.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖ-
НИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА

Член 1

Со оваа одлука на Министерството за одбрана се даваат на трајно користење, без надомест, недвижни ствари сопственост на Република Македонија и тоа:

- објект бр. 5 влез 1, кат К1, број 1 со површина 25 м2, кој се наоѓа на КП 747/1, КО Кисела Вода 2, место викано ул. А.Димовски, запишан во ИЛ 48388;
- објект бр. 5 влез 1, кат К1, број 1 со површина 154 м2, кој се наоѓа на КП 747/1, КО Кисела Вода 2, место викано ул. А.Димовски, запишан во ИЛ 48388;
- објект бр. 5 влез 1, кат К2, број 1 со површина 14 м2, кој се наоѓа на КП 747/1, КО Кисела Вода 2, место викано ул. А.Димовски, запишан во ИЛ 48388;
- објект бр. 5 влез 1, кат К2, број 1 со површина 51 м2, кој се наоѓа на КП 747/1, КО Кисела Вода 2, место викано ул. А.Димовски, запишан во ИЛ 48388;
- објект бр. 5 влез 1, кат ПО, број 1 со површина 72 м2, кој се наоѓа на КП 747/1, КО Кисела Вода 2, место викано ул. А.Димовски, запишан во ИЛ 48388;
- објект бр. 5 влез 1, кат ПР, број 1 со површина 175 м2, кој се наоѓа на КП 747/1, КО Кисела Вода 2, место викано ул. А.Димовски, запишан во ИЛ 48388;
- објект бр. 2, влез 1, кат ПР, број 1 со површина од 249 м2, кој се наоѓа на КП 794/1 КО Г и Д Оризари, место викано Коњски Дол, запишан во ИЛ 2470;
- објект бр. 3, влез 1, кат ПР, број 1 со површина од 242 м2, кој се наоѓа на КП 794/1 КО Г и Д Оризари, место викано Коњски Дол, запишан во ИЛ 2470;
- објект бр. 4, влез 1, кат ПР, број 1 со површина од 82 м2, кој се наоѓа на КП 794/1 КО Г и Д Оризари, место викано Коњски Дол, запишан во ИЛ 2470;
- објект бр. 5, влез 1, кат ПР, број 1 со површина од 16 м2, кој се наоѓа на КП 794/1 КО Г и Д Оризари, место викано Коњски Дол, запишан во ИЛ 2470;
- објект бр. 6 влез 1, кат ПР, број 1 со површина од 13 м2, кој се наоѓа на КП 794/1 КО Г и Д Оризари, место викано Коњски Дол, запишан во ИЛ 2470.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11021/1-14
8 јануари 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

52.

Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013, 27/2014 и 180/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 8.1.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕД-
ВИЖНА СТВАР НА ДРЖАВНОТО ПРАВОБРА-
НИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука се дава на трајно користење, без надомест, дел од недвижна ствар-деловен простор, кој се наоѓа на Булевар „Гоце Делчев“ бр.18-Скопје, КП бр. 12231, КО Центар 1, со површина од 700 м2, запишан во Имотен лист бр. 98456, сопственост на Република Македонија, на Државното правобранителство на Република Македонија.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11173/2-14
8 јануари 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

53.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013, 39/2014, 130/2014 и 166/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 8.1.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-
БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ИЗГРАДБА НА СТОПАНСКИ КОМПЛЕКС
(ИНКУБАТОРСКО ПРОИЗВОДСТВО НА ЖЕЛКИ)
КО РАТАВИЦА ОПШТИНА ПРОБИШТИП

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на стопански комплекс (инкубаторско производство на желки) КО Ратавица, општина Пробиштип.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Високо место	Катастарска култура	Катастарска класа
862 дел	Ратинаца	Лиса	пасиште	4
855 дел	Ратинаца	Лиса	пасиште	4
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				5800m ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11245/1-14
8 јануари 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

54.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013, 39/2014, 130/2014 и 166/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 8.1.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА Г-ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИБУЦИЈА И СЕРВИСИ КО ГОРНО ЛИСИЧЕ ОПШТИНА АЕРОДРОМ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г-производство, дистрибуција и сервиси КО Горно Лисиче, општина Аеродром.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Високо место	Катастарска култура	Катастарска класа
дел 3544	Горно Лисиче	Бозанте	лина	5
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				1516m ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11253/1-14
8 јануари 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

55.

Врз основа на член 418 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14 и 138/14), Владата на Република Македонија во својство на Собрание на Акционерско друштво за транспорт Македонски железници Транспорт АД-Скопје, на седницата, одржана на 8.01.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ ТРАНСПОРТ АД-СКОПЈЕ

Член 1

Во Статутот на Македонски железници Транспорт АД-Скопје бр. 19-2597/4 од 8 мај 2007 година, бр. 583/1-2 од 29.07.2009 година, бр. 997/1-1 од 24.2.2010 година, бр.925/1-3 од 6.09.2012 година и бр. 1452/1-2 од 10.10.2014 година, во членот 19 во ставот 2 по точка 5 се додава нова точка 6 која гласи:

„Одлуките кои се однесуваат на износи над 50.000 Евра“.

Точката 6 станува точка 7.

Член 2

Во членот 23 по ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи:

„Секој член на Управниот одбор на Друштвото поединечно гласа со образложение за причините за гласањето со задолжително внесување на податоци за гласањето на секој член поединечно“.

Член 3

Во членот 35 по ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи:

„Секој член на Надзорниот одбор на Друштвото поединечно гласа со образложение за причините за гласањето со задолжително внесување на податоци за гласањето за секој член поединечно“.

Член 4

Се овластува Надзорниот одбор на Македонски железници Транспорт АД-Скопје да подготви пречистен текст на Статутот.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11370/1-14
8 јануари 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

56.

Врз основа на член 418 став 1 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14 и 138/14), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на акционери на Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје, во државна сопственост, на седницата, одржана на 8.01.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКИ ДЕЈНОСТИ МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ СКОПЈЕ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ

Член 1

Во Статутот на Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје, во државна сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 146/10, 157/10, 16/12, 138/13 и 127/14), во членот 17 во став 5 по алинеја 16, се додава нова алинеја 17 која гласи:

„-ги донесува сите одлуки во кои предметот на одлучување е со вредност над 50.000 евра“.

Член 2

Во членот 27 по став 2 се додава нов став 3 кој гласи:

„За одлуките во кои предметот на одлучување е со вредност над 50.000 евра во записникот задолжително се внесуваат податоци за гласањето на секој член поединечно со образложение за причините за гласањето“.

Ставовите 3, 4, 5 и 6 стануваат ставови 4, 5, 6 и 7.

Член 3

Во членот 31 по став 1 се додаваат два нови ставови 2 и 3 кои гласат:

„Неизвршните членови ги одобруваат одлуките во кои предметот на одлучување е со вредност над 50.000 евра.

Во случај кога станува збор за одобрување на одлуки од став 2 на овој член, истите ќе се сметаат за одобрени доколку за нивното усвојување гласале мнозинството од вкупниот број на неизвршните членови на Одборот на директори“.

Член 4

Со оваа одлука се овластува Одборот на директори на Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности **МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ** Скопје, во државна сопственост, да подготви пречистен текст на Статутот на Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности **МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ** Скопје, во државна сопственост.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11373/1-14
8 јануари 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

57.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14 и 160/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 8.1.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО
ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за внатрешни работи бр. 09-4366/3 од 29.12.2014 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11561/7-14
8 јануари 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

58.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14 и 160/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 8.1.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРА-
ВОСИЛНА ОДЛУКА НА ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ
ЗА ТЕХНИЧКА ИНСПЕКЦИЈА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Државен инспекторат за техничка инспекција бр. 09-3501/3 од 29.12.2014 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11561/8-14
8 јануари 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

59.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14 и 160/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 8.1.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА АПЕЛАЦИОНЕН
СУД ГОСТИВАР

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Апелационен суд Гостивар бр. 09-3467/3 од 29.12.2014 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11561/9-14
8 јануари 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

60.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14 и 160/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 8.1.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ТРАЈНО ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ
ВО УПРАВНА ПОСТАПКА НА НАЦИОНАЛНА УС-
ТАНОВА „МУЗЕЈ НА АЛБАНСКАТА АЗБУКА“ –
БИТОЛА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на трајно одземен предмет во управна постапка на Национална установа „Музеј на албанската азбука“ - Битола бр. 09-5265/2 од 29.12.2014 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11561/10-14
8 јануари 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

61.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14 и 160/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 8.1.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО
ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за образование и наука бр. 09-3469/3 од 29.12.2014 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11561/11-14
8 јануари 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

62.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/2008, 145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014 и 160/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 8.1.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВОТО
ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерството за внатрешни работи бр. 09- 4365/3 од 29.12.2014 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11561/17-14
8 јануари 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

63.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/2008, 145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014 и 160/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 8.1.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВОТО
ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерството за внатрешни работи бр. 09- 5872/3 од 29.12.2014 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11561/18-14
8 јануари 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

64.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/2008, 145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014 и 160/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 8.1.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВОТО
ЗА ФИНАНСИИ – ЦАРИНСКА УПРАВА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерството за финансии – Царинска управа бр. 09-4873/3 од 29.12.2014 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11561/19-14
8 јануари 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

65.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/2008, 145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014 и 160/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 8.1.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНО ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ НА СЛУЖБАТА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на привремено одземен предмет на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија бр. 09-4100/4 од 29.12.2014 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11561/20-14
8 јануари 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

66.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/2008, 145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014 и 160/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 8.1.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА ДРЖАВНИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРАНСПОРТ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Државниот инспекторат за транспорт бр. 09-3845/3 од 29.12.2014 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11561/21-14
8 јануари 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

67.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/2008, 145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014 и 160/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 8.1.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТЕХНИЧКА ИНСПЕКЦИЈА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Државен инспекторат за техничка инспекција бр. 09-218/6 од 29.12.2014 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11561/22-14
8 јануари 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

68.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/2008, 145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014 и 160/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 8.1.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ЈП „СТРЕЖЕВО“ БИТОЛА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на ЈП „Стрежево“ Битола бр. 09-689/3 од 29.12.2014 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11561/23-14
8 јануари 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

69.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/2008, 145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014 и 160/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 8.1.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ТРАЈНО ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ ВО УПРАВНА ПОСТАПКА НА СЛУЖБА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на трајно одземен предмет во управна постапка на Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија бр. 09-5305/3 од 29.12.2014 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11561/24-14
8 јануари 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

70.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/2008, 145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014 и 160/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 8.1.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ТРАЈНО ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ ВО УПРАВНА ПОСТАПКА НА ЈП „СТРЕЖЕВО“ БИТОЛА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на трајно одземен предмет во управна постапка на ЈП „Стрежево“ Битола бр. 09-5269/3 од 29.12.2014 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11561/25-14
8 јануари 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

71.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/2008, 145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014 и 160/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 8.1.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Судски совет на Република Македонија бр. 09-4264/3 од 29.12.2014 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11561/26-14
8 јануари 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

72.

Врз основа на член 49-г став 1 од Законот за Царинската управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/04, 81/05, 107/07, 103/08, 64/09, 105/09, 48/10, 158/10, 53/11, 113/12, 43/14 и 167/14), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 8.1.2015 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА УПРАВУВАЊЕ, УРЕДУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА ОБЈЕКТите НА ГРАНИЧНИТЕ ПРЕМИНИ
ЗА ПАТЕН СООБРАЌАЈ ЗА 2015 ГОДИНА**

**I
ОПШТА ОДРЕДБА**

Со оваа програма се пропишува управувањето, уредувањето и одржувањето на објектите на граничните премини на Република Македонија за патен сообраќај за 2015 година.

**II
ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА**

Основни извори на средствата потребни за реализирање на оваа програма се планирани во Буџетот на Република Македонија за 2015 година.

За реализација на оваа програма потребни се вкупно 23.132.569,00 денари и истите се планирани од буџетски раздел 09003-Царинска управа на Република Македонија, буџетска сметка 637-16, програма 22 – Унапредување на капацитетите на контрола врз примена на законите и сметка 631-14, програма 20 – Инвестирање во вработените во Царинската управа.

Планирани активности	Буџет на Република Македонија за 2015 година	сметка/програма/сметка
Поправки и тековно одржување:		
	3.000.000	637/22/424
Тековно одржување на објекти	2.500.000	631/20/424
Одржување на ТП апарати, земени на закупачки за повар и центри	450.000	637/22/424
	700.000	637/22/424
Одржување на рампи	41.173	631/20/424
Одржување на пати	2.200.000	637/22/424
	1.000.000	637/22/424
Одржување на агрегати	261.396	631/20/424
	10.132.569	
Договорни услуги:		
Одржување на зони на ТП	15.000.000	637/22/425
	15.000.000	
ВКУПНО:	23.132.569	

III

ДИНАМИЧЕН ПЛАН ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ
НА ГРАНИЧНИТЕ ПРЕМИНИ

Активности поврзани со изградба на објекти и инфраструктура кои се наоѓаат во границите на опфат утврдени со урбанистичките планови за граничните премини, не се предвидуваат во текот на 2015 година, со оглед дека не се предвидени средства за оваа намена во Буџетот на Република Македонија за 2015 година.

Царинската управа во тек на 2015 година ќе има активности околу изработка на документација за реализација на проектите поврзани со изградба на објекти и инфраструктура на граничните премини Табановце и Кафасан кои ќе се реализираат со финансиски средства обезбедени од IPA програмата на Европската унија.

IV

ПЛАН ЗА ИНВЕСТИЦИОНО И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ
НА ОБЈЕКТите НА ГРАНИЧНИТЕ ПРЕМИНИ

Инвестиционото одржување на граничните премини опфаќа: санација, реконструкција и замена на објекти, опрема, инсталации и др.

Активности во делот на инвестиционно одржување на граничните премини не се предвидуваат во текот на 2015 година, со оглед дека не се предвидени средства за оваа намена во Буџетот на Република Македонија за 2015 година.

Со тековното одржување на граничните премини се предвидува одржување на: објекти, опрема и инсталации, ваги, рампи, агрегати, чистење на наноси од снег на платото во зона на контрола на патници и терминал, одржување на хигиена на отворени површини на граничните премини и терминали и одржување на противпожарни апарати.

Тековното и инвестиционно одржување на граничните премини се предвидува да се изврши со средства од буџетската сметка на Царинската управа за 2015 година, раздел 09003- Царинска управа, сметка 637-16, програма 22 ставки 424 и 425 и сметка 631-14, програма 20, ставка 424.

Предвидени средства за реализација:

23. 132.569 денари

V

ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ ЗА ИЗГРАДБА НА ДЕЛОВЕН
ПРОСТОР, КОЛСКИ ВАГИ, ПАРКИРАЛИШТА,
ТЕРМИНАЛИ И САНИТАРНИ ЈАЗЛИ

Активности за подготвителни работи за изградба на деловен простор, колски ваги, паркиралишта, терминали и санитарни јазли на граничните премини, во делот на изготвување на техничка и тендерска документација за изработка на проекти и тендерска документација за изградба на овие објекти, не се предвидуваат во текот на 2015 година, со оглед дека не се предвидени средства за оваа намена во Буџетот на Република Македонија за 2015 година.

VI

ПЛАН ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЛИШТЕ
ОПРЕДЕЛЕНО СО УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ
ЗА ГРАНИЧНИТЕ ПРЕМИНИ1. Иницирање на изработка на урбанистички
проекти, технички планови, документација и услови
за градба

Со планот за уредување на градежното земјиште определено со урбанистички планови, се планира иницирање на изработка и усвојување на урбанистички планови за граничните премини, како и измена на постојните.

Согласно Годишната програма за изработка на урбанистички планови и државна и локална урбанистичка планска документација во Република Македонија во 2013 година донесена од Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 4/2013, 69/2013 и 130/2013) изработени се урбанистички планови за гранични премини Делчево и Ново Село, додека во тек е изработка на нови урбанистички планови за граничен премин Стар Дојран и граничен премин Кафасан, кои се во завршна фаза. До Министерството за транспорт и врски, за 2014 година, иницирана е изработка на урбанистичка планска документација и за граничните премини Табановце, Медитлија и Блато.

Активности за изработката на архитектонско урбанистичките проекти, изработката на главните проекти, изработката на ревизијата на проектната документација, како и изработката на геодетските елаборати и елаборатите за експропријација, не се предвидуваат во текот на 2015 година, со оглед дека не се предвидени средства за оваа намена во Буџетот на Република Македонија за 2015 година.

2. Планирање, градење, поставување, пренамена,
реконструкција и отстранување на објекти

Активности за планирање, градење, поставување, пренамена, реконструкција и отстранување на објекти не се предвидуваат во текот на 2015 година, со оглед дека не се предвидени средства за оваа намена во Буџетот на Република Македонија за 2015 година.

3. Решавање на имотно-правни односи на градежното земјиште

Царинската управа во 2015 година ќе продолжи со постапката за запишување на правата на недвижностите на граничните премини во сопственост на Република Македонија.

Активности поврзани со постапки за експропријација на земјиште во опфатот на граничните премини, како и исплата на надоместоци за веќе експроприрано земјиште не се предвидуваат во текот на 2015 година, со оглед дека не се предвидени средства за оваа намена во Буџетот на Република Македонија за 2015 година.

VII

НАЧИН НА КОРИСТЕЊЕ НА ДЕЛОВНИОТ ПРОСТОР,
КОЛСКИТЕ ВАГИ, ПАРКИРАЛИШТА, ТЕРМИНАЛИ
И САНИТАРНИ ЈАЗЛИ

Користењето на деловниот простор, паркиралишта, терминали и санитарни јазли се врши врз основа на потпишување на договори за регулирање на односите меѓу органите на државната управа и правните лица кои вршат дејности кои се поврзани со царинското работење од една страна и Царинската управа од друга страна во врска со користење простор на граничните премини за патен сообраќај.

Во договорите ќе се дефинираат површините кои ги користат органите на државната управа како и останатите права и обврски во поглед на регулирање на заедничките трошоци за тековно одржување, струја, греене, вода, комуналии, јавна хигиена, примена на прописи од областа на ПП заштита.

Начинот на користење на деловниот простор од страна на правните лица кои вршат дејности кои се поврзани со царинското работење и чие присуство на граничните премини е неопходно, ќе се регулира со склучување поединечни договори за закуп согласно Законот за Царинска управа.

VIII

ПЛАН ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА ОБЈЕКТИ
НА ГРАНИЧНИТЕ ПРЕМИНИ ПОД ЗАКУП

Деловниот и рекламниот простор, Царинската управа ќе го издава под закуп по пат на јавен оглас за прибирање на понуди и спроведување на постапка за јавно наддавање, при што се предвидува склучување на договор со правното лице кое ќе излицитира највисока цена за закуп на деловен и рекламен простор на граничните премини на Република Македонија за патен сообраќај, а врз основа на почетна цена утврдена во согласност со Правилникот за висината на надоместоците за извршените услуги и почетната висина на закупнината на деловниот и рекламниот простор на граничните премини за патен сообраќај.

IX

ВИД НА УСЛУГИ НА ГРАНИЧНИТЕ ПРЕМИНИ
ЗА КОИ СЕ НАПЛАТУВА НАДОМЕСТОК

Видот на услугите на граничните премини за кои се наплатува надоместок се:

- Издавање на деловен и рекламен простор под закуп и
- Извршена услуга – надоместок за престој на царински терминал подолго од времетраењето на царинската постапка.

X

ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11421/1-14
8 јануари 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ
РАБОТИ

73.

Врз основа на член 79 точка 3) од Законот за приватно обезбедување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 166/12 и 164/13), министерот за внатрешни работи донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОД-
РЖИНАТА НА ПРОГРАМИТЕ И НАЧИНОТ НА
ОСПОСОБУВАЊЕТО НА ФИЗИЧКИТЕ ЛИЦА ЗА
ФИЗИЧКО И ТЕХНИЧКО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ, ПО-
ЛАГАЊЕТО НА СТРУЧНИТЕ ИСПИТИ, ФОРМА-
ТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРА-
ЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ПРИВАТ-
НО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА
НА ОБРАСЦИТЕ НА ЛИЦЕНЦИТЕ ЗА ПРИВАТНО
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ

Член 1

Во Правилникот за содржината на програмите и начинот на оспособувањето на физичките лица за физичко и техничко обезбедување, полагањето на стручните испити, формата и содржината на образецот на барањето за издавање на лиценца за приватно обезбедување и формата и содржината на обрасците на лиценците за приватно обезбедување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/13 и 137/14) во член 13 во ставовите 1 и 3 зборот „записник“ се заменува со зборот „извештај“, а во ставовите 2 и 4 зборот „записникот“ се заменува со зборот „извештајот“.

Член 2

Прилозите број 6 и 7 се заменуваат со нови Прилози број 6 и 7, кои се дадени во прилог и се составен дел на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 13.1-367/1
5 јануари 2015 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
м-р **Гордана Јанкулоска**, с.р.

Прилог број 6

**ИЗВЕШТАЈ ЗА СПРОВЕДЕН ТЕОРЕТСКИ ДЕЛ ОД СТРУЧНИОТ ИСПИТ ЗА
ФИЗИЧКО, ОДНОСНО ТЕХНИЧКО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ**

Име и презиме на кандидатот	Број на лична карта	Издадена од	Резултати од полагањето

Кандидатите на ден _____ година, во _____
полагаа стручен испит за:

а) Физичко обезбедување
(да се заокружи потребното)

б) Техничко обезбедување

пред Комисијата и притоа ги постигнаа горенаведените резултати.

Комисија:

1. _____
2. _____
3. _____

Прилог број 7

ИЗВЕШТАЈ ЗА СПРОВЕДЕН ПРАКТИЧЕН ДЕЛ ОД СТРУЧНИОТ ИСПИТ ЗА
ФИЗИЧКО, ОДНОСНО ТЕХНИЧКО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ

Име и презиме на кандидатот	Број на лична карта	Издадена од	Резултати од полагањето

Кандидатите на ден _____ година, во _____
полагаа практичен дел од стручен испит за:

а) Физичко обезбедување
(да се заокружи потребното)

б) Техничко обезбедување

пред Комисијата и притоа ги постигнаа горенаведените резултати.

Комисија:

1. _____
2. _____
3. _____

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА

74.

Врз основа на член 151 став 2 од Законот за правда за децата („Службен весник на Република Македонија“ бр.148/13) министерот за правда, донесе

ПРОГРАМА

ЗА ОБЕСШТЕТУВАЊЕ НА ДЕТЕ КОЕ Е ЖРТВА ИЛИ Е ОШТЕТЕНО СО ДЕЈСТВИЕ КОЕ СО ЗАКОН Е ПРЕДВИДЕНО КАКО КРИВИЧНО ДЕЛО НА НАСИЛСТВО И НА ДРУГИ АКТИ НА ИНДИВИДУАЛНО ИЛИ ГРУПНО НАСИЛСТВО, ЗА 2015 ГОДИНА

I

Со оваа програма се обезбедуваат средства за обесштетување на дете кое е жртва или е оштетено со дејствие кое со закон е предвидено како кривично дело на насилство и на други акти на индивидуално или групно насилство, за 2015 година.

Средствата за реализација на оваа програма се обезбедуваат во Буџетот на Република Македонија за 2015 година, раздел 07001 – Министерство за правда, Програма 10 – Администрација, Категорија 46 – субвенции и трансфери, расходна ставка 464 – Разни трансфери.

II

Средствата од делот I од оваа програма ќе се користат за обесштетување на дете кое е жртва или оштетено со дејствие кое со закон е предвидено како кривично дело на насилство и на други акти на индивидуално или групно насилство, согласно одредбите од Законот за правда за децата.

За реализација на оваа програма од Буџетот на Република Македонија, односно Министерството за правда одобрени се 500.000,00 денари.

III

Исплатите на обесштетувањата врз основа на оваа програма, од страна на Министерството за правда се реализираат најдоцна до 30 дена по добивањето на решението за исплата на обесштетување од надлежен суд.

IV

За начинот и динамиката на реализирање на оваа програма се грижи Министерството за правда.

V

Министерството за правда до Владата на Република Македонија доставува извештај за реализација на користењето на средствата од оваа програма, во кој ќе бидат опфатени постигнатите резултати и финансиски показатели, како и образложението за евентуалните отстапувања од планираните активности, најдоцна до 31 јануари 2016 година.

VI

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 14-3678/6
26 декември 2014 година
Скопје

Министер за правда,
д-р Аднан Јашари, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

75.

Врз основа на член 5 ставови 2 и 7 од Законот за превоз во патниот сообраќај („Службен весник на Република Македонија“ бр. 68/04, 127/06, 114/09, 83/10, 140/10, 17/11, 53/11, 6/12, 23/13, 120/13, 163/13, 187/13, 42/14, 112/14 и 166/14), министерот за транспорт и врски донесе

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОСЕБНИТЕ ТЕХНИЧКО-ЕКСПЛОАТАЦИОНИ УСЛОВИ ЗА ВОЗИЛАТА ЗА ВРШЕЊЕ НА ОДДЕЛНИТЕ ВИДОВИ НА ПРЕВОЗ ВО ПАТНИОТ СООБРАЌАЈ И ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОТВРДАТА ЗА ИСПОЛНУВАЊЕ НА ПОСЕБНИТЕ ТЕХНИЧКО-ЕКСПЛОАТАЦИОНИ УСЛОВИ

Член 1

Во Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за посебните техничко-експлоатациони услови за возилата за вршење на одделните видови на превоз во патниот сообраќај и за формата и содржината на потврдата за исполнување на посебните техничко-експлоатациони услови („Службен весник на Република Македонија“ бр. 160/14) одредбите од членовите 1 и 3 нема да се применуваат од денот на влегување во сила на овој правилник до 1 април 2015 година.

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-282/1
9 јануари 2015 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Миле Јанакиески, с.р.

76.

Согласно член 74 став (8) од Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14 и 187/14), министерот за транспорт и врски донесе

П РА В И Л Н И К

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО, ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ОБРАЗЕЦОТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ГРАДБИТЕ ОДНОСНО ПОСТАВУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА ЗА КОИ НЕ Е ПОТРЕБНО ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето, потребната документација и образецот на решението за изведување на градбите односно поставување на опремата за кои не е потребно одобрение за градење.

Член 2

За изградба на мерни станици за заштита на медиумите на животната средина потребно е да се достави доказ за право на градење согласно Законот за градење.

Член 3

За изградба на привремени градби наменети за истражувачки дејности (градби за вршење истражувачки мерења, природни ресурси, мерни станици за ветер, сонце, воздух, бушотини, ископи и слично) потребно е да се достави следната документација:

- доказ за право на градење согласно Законот за градење;
- согласност од Агенцијата за цивилно воздухопловство за градбите чија височина надминува 6 метри и
- согласност од Агенцијата за енергетика доколку се работи за изградба на градби за истражувачки мерења за изградба на енергетски објекти.

Член 4

За изградба на градби во функција на градобитна одбрана и градби за сигнализација во воздушниот сообраќај потребно е да се достави следната документација:

- основен проект - фаза архитектура;
- доказ за право на градење согласно Законот за градење и
- согласност од Министерството за внатрешни работи, Министерството за одбрана, Дирекцијата за заштита и спасување и Агенцијата за цивилно воздухопловство за градбите во функција на градобитната одбрана, а за градбите за сигнализација во воздушниот сообраќај согласност од Агенцијата за цивилно воздухопловство.

Член 5

За изградба на некатегоризиран пат кој служи за стопанисување со шуми и користење на други природни ресурси одобрени со посебен пропис потребно е да се достави следната документација:

- проект за инфраструктура одобрен од надлежен орган;
- геодетски елаборат за нумерички податоци изработен согласно проектот за инфраструктура;
- доказ за право на градење согласно Законот за градење;
- согласност за приклучок на постоечки пат издадена од надлежен орган и
- согласност за сеча на шума издадена од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство доколку при изградбата треба да се изврши сеча на шума.

Член 6

(1) За изградба на споменици, спомен обележја и скулптури потребно е да се достави следната документација:

- ревидиран основен проект;
- извод од урбанистичко-планската документација (детален урбанистички план, урбанистички план за село, урбанистички план вон населено место, државна урбанистичка планска документација или локална урбанистичка планска документација) со која е предвидена изградбата на овие градби;
- одлука за изведување на градбата донесена од страна на Советот на општината, Советот на општината во градот Скопје или Советот на градот Скопје доколку овие градби не се предвидени со урбанистичко-планската документација, која се состои од графички и текстуален дел, при што текстуалниот дел содржи податоци за градбата и просторот за поставување на градбата (површина и висина) а графичкиот дел се состои од приказ на постоечката и планираната состојба;
- микролокациски услови, кои претставуваат извод од графичкиот и текстуалниот дел на одлуката од став (1) алинеја 3 на овој член, доколку овие градби не се предвидени со урбанистичко-планската документација, кои ги издава општината односно градот Скопје чиј Совет ја донел одлуката од ставот (1) алинеја 3 на овој член;
- согласност од Агенцијата за цивилно воздухопловство за градбата чија височина надминува 6 метри и

- согласност од градот Скопје, доколку градбата се изведува на подрачјето на општините во градот Скопје, а не е донесена одлука за изведување на градбата согласно став (1) алинеја 3 на овој член од страна на Советот на градот Скопје.

(2) Во случаите од став (1) на овој член како доказ за право на градење се доставува одлуката од став (1) алинеја 3 на овој член.

Член 7

За изградба на градби со кои се овозможува и олеснува движењето на лицата со инвалидност до и во градбата потребно е да се достави следната документација:

- основен проект - фаза градежен дел и
- извод од урбанистичко-планската документација (детален урбанистички план, урбанистички план за село, урбанистички план вон населено место, државна урбанистичка планска документација или локална урбанистичка планска документација) со која се потврдува објектот во чија функција треба да се изградат овие градби.

Член 8

При вградување и замена на опрема во градба која е во употреба, заради проширување на капацитетот на градбата, а со која не се менува намената на градбата и просторијата во која е сместена опремата, ниту се менуваат општите услови за заштита и спасување предвидени со основниот проект потребно е да се достави следната документација:

- акт за употреба или Имотен лист за објектот во кој треба да се вгради или замени опрема и
- согласност од Агенцијата за електронски комуникации.

Член 9

За поставување на телекомуникациска опрема за интерен пренос на говор и слика, опрема во функција на заштита на градбата од крајби, заштита и спасување се доставува акт за употреба или Имотен лист за објектот во кој треба да се постави опремата.

Член 10

За поставување на електронска комуникациска опрема за пренос на слика, говор и други податоци која се поставува на објекти потребно е да се достави следната документација:

- ревидиран основен проект;
- извод од урбанистичко-планската документација (детален урбанистички план, урбанистички план за село, урбанистички план вон населено место, државна урбанистичка планска документација или локална урбанистичка планска документација) со кој се потврдува објектот на кој треба да се постави опремата;
- договор со заедницата на сопственици на посебни делови на објектот или писмена согласност од мнозинството сопственици на посебните делови од објектот кои претставуваат повеќе од половината од вкупната површина на објектот, доколку опремата се поставува на зграда во етажна сопственост односно има писмена согласност од сопственикот/сопствениците доколку се поставува на индивидуален објект;
- согласност од Агенцијата за цивилно воздухопловство за опремата чија височина надминува 6 метри од највисоката точка на објектот на кој треба да се постави.
- согласност од Агенцијата за електронски комуникации;
- нотификација од Агенцијата за електронски комуникации, доколку опремата служи за вршење на јавна дејност и

- елаборат за заштита на животната средина одобрен од надлежен орган, за електронската комуникациска опрема за која согласно прописите за животна средина е предвидена изработка на овој елаборат.

Член 11

За поставување на рекламни и информативни паноа кои се поставуваат на објекти потребно е да се достави следната документација:

- основен проект - фаза статитка;
- извод од урбанистичко-планската документација (детален урбанистички план, урбанистички план за село, урбанистички план вон населено место, државна урбанистичка планска документација или локална урбанистичка планска документација) со кој се потврдува објектот на кој треба да се постави рекламно пано;
- договор со заедницата на сопственици на посебни делови на објектот или писмена согласност од мнозинството сопственици на посебните делови од објектот кои претставуваат повеќе од половината од вкупната површина на објектот, доколку паноата се поставуваат на зграда во етажна сопственост односно има писмена согласност од сопственикот/сопствениците доколку се поставуваат на индивидуален објект и
- согласност од Агенцијата за цивилно воздухопловство за паноата чија височина надминува 6 метри од највисоката точка на објектот на кој треба да се постават.

Член 12

За изградба на ограда потребно е да се достави следната документација:

- основен проект - фаза архитектура, а доколку е предвидено оградата да има електрични инсталации и фаза електрика;
- извод од урбанистичко-планската документација (детален урбанистички план, урбанистички план за село, урбанистички план вон населено место, државна урбанистичка планска документација или локална урбанистичка планска документација) за градежната парцела на која ќе се гради оградата;
- геодетски елаборат за нумерички податоци изработен согласно изводот од урбанистичко-планската документација и
- доказ за право на градење согласно Законот за градење.

Член 13

За изградба на потпорен ѕид потребно е да се достави следната документација:

- ревидиран основен проект-фаза градежен дел со решение за одведување на површински и подземни води и
- доказ за право на градење согласно Законот за градење.

Член 14

За изградба на помошни градби кои се во функција на објект за домување или друг вид на објект и се градат на иста урбанистичка парцела (гаража со бруто развиена површина до 50 м², остава, септичка јама и сл.) потребно е да се достави следната документација:

- основен проект-фаза архитектура и фаза статика;
- извод од урбанистичко-планската документација (детален урбанистички план, урбанистички план за село, урбанистички план вон населено место, државна урбанистичка планска документација или локална урбанистичка планска документација) за градежната парцела на која е изграден објектот во чија функција ќе се градат овие градби;
- геодетски елаборат за нумерички податоци изработен согласно изводот од урбанистичко-планската документација;

- доказ за право на градење согласно Законот за градење;

- согласност од непосреден сосед доколку е предвидено градбата да се гради на помало растојание од 1,5 метри од регулационата линија на градежната парцела која е сопственост на непосредниот сосед и

- согласност од Државен санитарен и здравствен инспекторат, доколку се работи за изградба на септичка јама.

Член 15

(1) За изградба на настрешници во функција на објект потребно е да се достави следната документација:

- основен проект - фаза статика и фаза архитектура, а доколку е предвидено настрешницата да има електрични инсталации и фаза електрика;
- извод од урбанистичко-планската документација (детален урбанистички план, урбанистички план за село, урбанистички план вон населено место, државна урбанистичка планска документација или локална урбанистичка планска документација) за градежната парцела на која е изграден објект во чија функција ќе се гради настрешницата;
- согласност од непосреден сосед доколку е предвидено настрешницата да се гради на помало растојание од 1,5 метри од регулационата линија на градежната парцела која е сопственост на непосредниот сосед и
- доказ за право на градење согласно Законот за градење доколку со изградбата на настрешницата се зафаќа градежно земјиште.

(2) Доколку се предвидува изградба на настрешница во функција на објект кој е во сопственост на Република Македонија односно државни органи, агенции, фондови и други правни субјекти основани од Република Македонија како доказ за право на градење согласно став (1) алинеја 4 на овој член, се доставува Имотен лист со право на сопственост на Република Македонија.

(3) Доколку се предвидува изградба на настрешница во функција на објект во етажна сопственост како доказ за право на градење се доставува договор со заедницата на сопственици на посебни делови на објектот или писмена согласност од мнозинството сопственици на посебните делови од објектот кои претставуваат повеќе од половината од вкупната површина на објектот со Имотни листови за посебните делови на објектот.

(4) Доколку се предвидува изградба на настрешница во функција на објект, со која се зафаќа јавна површина, како доказ за право на градење согласно став (1) алинеја 4 на овој член, се доставува согласност од општината, општината во градот Скопје односно градот Скопје во чија надлежност е јавната површина.

Член 16

За изградба на базен на ниво на терен за индивидуална употреба потребно е да се достави следната документација:

- основен проект-фаза архитектура и фаза водовод и канализација, а доколку се предвидени електрични инсталации и фаза електрика;
- извод од урбанистичко-планската документација (детален урбанистички план, урбанистички план за село, урбанистички план вон населено место, државна урбанистичка планска документација или локална урбанистичка планска документација) за градежната парцела на која е изграден објектот во чија функција ќе се гради базенот;
- геодетски елаборат за нумерички податоци изработен согласно изводот од урбанистичко-планската документација;

- согласност од непосреден сосед доколку е предвидено базенот да се гради на помало растојание од 1,5 метри од регулационата линија на градежната парцела која е сопственост на непосредниот сосед и
- доказ за право на градење согласно Законот за градење.

Член 17

За изградба на привремени градби за потреби на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони кои се градат во рамки на технолошките индустриски развојни зони потребно е да се достави следната документација:

- извод од урбанистички план или урбанистичко-планска документација со која е предвидена изградбата на предметната градба;
- програма за изведување на градбата, доколку градбата не е предвидена со урбанистички план или урбанистичко-планска документација;
- микролокациски услови, кои претставуваат извод од графичкиот и текстуалниот дел на програмата од став 1 алинеја 2 на овој член, доколку градбата не е предвидена со урбанистички план или урбанистичко-планска документација, кои ги издава органот кој ја одобрил програмата од став 1 алинеја 2 на овој член;
- ревидиран основен проект;
- геодетски елаборат за нумерички податоци изработен согласно изводот од урбанистички план или урбанистичко-планската документација односно согласно микролокациските услови и
- доказ дека градежното земјиште предвидено за изведување на градбата е сопственост на Република Македонија.

Член 18

За изградба на отворени и затворени спортски игралишта потребно е да се достави следната документација:

- извод од урбанистички план или урбанистичко-планска документација со која е предвидена изградбата на спортското игралиште;
- програма за изведување на спортски игралишта доколку игралиштето не е предвидено со урбанистички план или урбанистичко-планска документација,
- микролокациски услови, кои претставуваат извод од графичкиот и текстуалниот дел на програмата од став 1 алинеја 2 на овој член, доколку спортското игралиште не е предвидено со урбанистички план или урбанистичко-планска документација, кои ги издава органот кој ја одобрил програмата од став 1 алинеја 2 на овој член;
- ревидиран основен проект;
- геодетски елаборат за нумерички податоци изработен согласно изводот од урбанистичкиот план или урбанистичко-планската документација односно согласно микролокациските услови и
- доказ дека градежното земјиште предвидено за изведување на спортското игралиште е сопственост на Република Македонија, а доколку земјиштето е во приватна сопственост на физичко или правно лице се доставува договор за долготраен закуп склучен со сопственикот на земјиштето или писмена согласност од сопственикот на земјиштето.

Член 19

За изградба на спортски сали со бруто развиена површина до 1500м² потребно е да се достави следната документација:

- извод од урбанистички план или урбанистичко-планска документација со која е предвидена изградбата на спортската сала;

- програма за изведување на спортски сали доколку спортската сала не е предвидена со урбанистички план или урбанистичко-планска документација,

- микролокациски услови, кои претставуваат извод од графичкиот и текстуалниот дел на програмата од став 1 алинеја 2 на овој член, доколку спортската сала не е предвидена со урбанистички план или урбанистичко-планска документација, кои ги издава органот кој ја одобрил програмата од став 1 алинеја 2 на овој член;

- ревидиран основен проект;
- геодетски елаборат за нумерички податоци изработен согласно изводот од урбанистичкиот план или урбанистичко-планската документација односно согласно микролокациските услови и
- доказ дека градежното земјиште предвидено за изведување на спортската сала е сопственост на Република Македонија, а доколку земјиштето е во приватна сопственост на физичко или правно лице се доставува договор за долготраен закуп склучен со сопственикот на земјиштето или писмена согласност од сопственикот на земјиштето.

Член 20

(1) За поставување на мерни и разводни ормари за електрична енергија и нисконапонски кабли потребно е да се достави:

- ревидиран основен проект;
- геодетски елаборат за линиски инфраструктурен објект;
- копија од катастарски план за земјиштето на кое ќе бидат поставени ормарите односно каблите, доколку се работи за ормари односно кабли кои се поставуваат на земјиште;
- доказ дека земјиштето на кое се поставува ормарот односно кабелот е сопственост на Република Македонија, а доколку земјиштето е во приватна сопственост на физичко или правно лице се доставува писмена согласност од сопственикот на земјиштето или доказ за утврдено право на службеност, доколку се работи за ормари односно кабли кои се поставуваат на земјиште и
- писмена согласност за поставување на ормари односно кабли од сопственик на објект односно од заедницата на сопственици на посебни делови на објект во етажна сопственост кои претставуваат повеќе од половината од вкупната површина на објектот, со Имотен лист за објектот односно за посебните делови на објектот во етажна сопственост, доколку ормарите односно кабелот се поставуваат во објект.

(2) За мерни и разводни ормари за електрична енергија како и за надземни нисконапонски кабли, кои се поставуваат на столбови, доказот од став (1) алинеја 4 на овој член, се однесува само за земјиштето на кое е изграден столбот.

(3) Доказот од став (1) алинеја 4 на овој член не се доставува за подземни нисконапонски кабли.

Член 21

(1) За поставување на оптички кабли, оптички кабли со кабелска канализација и кабелска канализација за оптички кабли потребно е да се достави следната документација:

- ревидиран основен проект;
- геодетски елаборат за инфраструктурен објект;
- копија од катастарски план за земјиштето на кое ќе бидат поставени оптичките кабли или оптичките кабли со кабелска канализација или кабелската канализација за оптички кабли, доколку истите се поставуваат на земјиште;
- доказ дека земјиштето на кое се поставува оптичкиот кабел или оптичките кабли со кабелска канализација или кабелската канализација за оптички кабли е

сопственост на Република Македонија, а доколку земјиштето е во приватна сопственост на физичко или правно лице се доставува договор за долготраен закуп склучен со сопственикот на земјиштето или писмена согласност од сопственикот на земјиштето или доказ за утврдено право на службеност, доколку се работи за оптички кабли односно кабелска канализација кои се поставуваат на земјиште;

- писмена согласност за поставување на оптички кабли или оптички кабли со кабелска канализација или кабелска канализација за оптички кабли од сопственик на објект односно од заедницата на сопственици на посебни делови на објект во етажна сопственост кои претставуваат повеќе од половината од вкупната површина на објектот, со Имотен лист за објектот односно за посебните делови на објектот во етажна сопственост, доколку истите се поставуваат во објект и

- нотификација од Агенцијата за електронски комуникации, доколку оптичкиот кабел служи за вршење на јавна дејност.

(2) За надземни оптички кабли, надземни оптички кабли со кабелска канализација и надземна кабелска канализација за оптички кабли кои се поставуваат на столбови, доказот од став (1) алинеја 4 на овој член, се однесува само за земјиштето на кое е изграден столбот.

(3) Доказот од став (1) алинеја 4 на овој член не се доставува за подземни оптички кабли, подземни оптички кабли со кабелска канализација и подземна кабелска канализација за оптички кабли.

Член 22

За поставување на привремени градби за сместување на работници при изградба на индустриски објекти и линиски инфраструктурни објекти потребно е да се достави следната документација:

- извод од урбанистички план или урбанистичко-планска документација со која е предвидена изградбата на привремената градба за сместување на работници;

- програма за изведување на привремената градба за сместување на работници доколку градбата не е предвидена со урбанистички план или урбанистичко-планска документација;

- микролокациски услови, кои претставуваат извод од графичкиот и текстуалниот дел на програмата од став 1 алинеја 2 на овој член, доколку привремената градба за сместување на работници не е предвидена со урбанистички план или урбанистичко-планска документација, кои ги издава органот кој ја одобрил програмата од став 1 алинеја 2 на овој член;

- ревидиран основен проект;

- геодетски елаборат за нумерички податоци изработен согласно изводот од урбанистичкиот план или урбанистичко-планската документација односно согласно микролокациските услови и

- доказ дека градежното земјиште предвидено за изведување на привремената градба за сместување на работници е сопственост на Република Македонија, а доколку земјиштето е во приватна сопственост на физичко или правно лице се доставува договор за долготраен закуп склучен со сопственикот на земјиштето или писмена согласност од сопственикот на земјиштето.

Член 23

(1) За поставување на подземни садови за комунален отпад потребно е да се достави следната документација:

- извод од урбанистички план или урбанистичко-планска документација со која е предвидена изградбата на подземните садови;

- одлука за изведување на подземен сад донесена од страна на Советот на општината, Советот на општината во градот Скопје или Советот на градот Скопје до-

колку истите не се предвидени со урбанистичко-планската документација, која се состои од графички и текстуален дел, при што текстуалниот дел содржи податоци за градбата и просторот за поставување на градбата, а графичкиот дел се состои од приказ на постоечката и планираната состојба;

- микролокациски услови кои претставуваат извод од графичкиот и текстуалниот дел на одлуката од став (1) алинеја 2 на овој член, доколку подземните садови не се предвидени со урбанистички план или урбанистичко-планска документација, кои ги издава органот чиј Совет ја донел одлуката од став (1) алинеја 2 на овој член;

- ревидиран основен проект и

- согласност од градот Скопје, доколку подземниот сад се поставува на подрачјето на општините во градот Скопје, а не е донесена одлука за поставување на садот согласно став (1) алинеја 2 на овој член од страна на Советот на градот Скопје.

(2) Во случаите од став (1) на овој член како доказ за право на градење се доставува одлуката од став (1) алинеја 2 на овој член.

Член 24

За поставување на опрема за автоматско регулирање на премин преку постојни железнички пруги и инсталации за автоматско следење и управување на сообраќајот на постојни железнички пруги се доставува основен проект-фаза електрика и приказ на вградената опрема.

Член 25

За поставување на електронска комуникациска опрема за следење и регулирање на сообраќајот на постојни улици се доставува следната документација:

- основен проект-фаза електрика, а доколку опремата се поставува на посебни портали основниот проект содржи и фаза статика и

- согласност од сопственикот на порталот, доколку опремата се поставува на постоечки портали.

Член 26

Формата и содржината на барањето за издавање на решение за изведување на градбите односно поставување на опремата за кои не е потребно одобрение за градење се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 27

Формата и содржината на решението за изведување на градбите односно поставување на опремата за кои не е потребно одобрение за градење се дадени во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.

Член 28

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за формата и содржината на барањето, потребната документација и образецот на решението за изведување на градбите односно поставување на опремата за кои не е потребно одобрение за градење ("Службен весник на Република Македонија" бр.31/11, 13/13, 95/14 и 152/14).

Член 29

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 01-18317/1
30 декември 2014 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Миле Јанакиески, с.р.

Прилог 1

До: _____

БАРАЊЕ
за издавање на решение за изведување на градбите односно
поставување на опремата за кои не е потребно одобрение за градење

Од _____
(име и презиме на физичко лице или назив на правно лице)

_____ од _____
(адреса на физичко лице или седиште на право лице)

Лице за контакт: _____ од _____ тел. _____

Со барањето во зависност од видот на градбата односно опремата, се
поднесува документацијата определена во Правилникот:

Барател,

Прилог 2

(назив на органот), решавајќи по барањето на _____ од _____ поднесено под број _____ од _____ год., врз основа на член 74 став (3) од Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14 и 187/14), а во врска со член 205 став (1) и член 209 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/05, 110/08 и 51/11), го донесува следното

РЕШЕНИЕ

Се одобрува барањето на _____ од _____ и се одобрува изведување/поставување на _____.

(вид на градбата односно опремата).

Инвеститорот може да отпочне со изведување на градбата/поставување на опремата по правосилноста на ова решение.

Образложение

Инвеститорот _____ поднесе барање бр. _____ од _____ год., за изведување на градбите односно поставување на _____ опремата

(вид и податоци за градбата).

Инвеститорот со барањето достави (се наведува документацијата доставена кон барањето) :

Врз основа на горе изнесеното се одлучи како во диспозитивот на ова решение.

Упатство за правно средство:

Против решението на градоначалникот на општината, општината на градот Скопје односно градот Скопје може да се изјави жалба во рок од осум дена од денот на приемот на решението, до министерот кој раководи со органот на државна управа надлежен за вршење на работите на уредување на просторот, а против решението на министерот кој раководи со органот на државна управа надлежен за вршење на работите на уредување на просторот, може да се изјави жалба во рок од осум дена од денот на прием на решението, до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.

Таксата по тарифа бр. _____ од Законот за административни такси во износ од _____ ден. е наплатена и приложена со барањето.

Доставено до:

- Барателот
- Државен инспекторат за градежништво и урбанизам
- Архива

М.П.

потпис на овластено лице

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

77.

По извршениот увид во основниот текст на Тарифник за висината на надоместокот за запишување на инфраструктурните објекти во катастарот на инфраструктурни објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр.1 од 05.01.2015 година), се утврди дека е направена грешка заради што Управниот одбор на Агенцијата за катастар на недвижности, на седницата одржана на 09.01.2014 година, даде

ИСПРАВКА НА ТАРИФНИКОТ ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРНИТЕ ОБЈЕКТИ ВО КАТАСТАРОТ НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЈЕКТИ

Во Тарифникот за висината на надоместокот за запишување на инфраструктурните објекти во катастарот на инфраструктурни објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр.1 од 05.01.2015 година), во членот 2 во табелата во редниот број 4 наместо зборовите „1 м1“ треба да стои зборот: „објект“.

Исправката влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-185/1
9 јануари 2015 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Анета Јорданова, с.р.

78.

По извршениот увид во основниот текст на Тарифникот за висината на надоместокот за запишување на недвижности кои останале со незапишани права и запишување на промени во катастарот на недвижности и катастарот на инфраструктурни објекти како дел од катастарот на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр.1 од 05.01.2015 година), се утврди дека се направени грешки заради што Управниот одбор на Агенцијата за катастар на недвижности, на седницата одржана на 09.01.2015 година, даде

ИСПРАВКА НА ТАРИФНИКОТ ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТИ КОИ ОСТАНАЛЕ СО НЕЗАПИШАНИ ПРАВА И ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРОМЕНИ ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ И КАТАСТАРОТ НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЈЕКТИ КАКО ДЕЛ ОД КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ

Во Тарифникот за висината на надоместокот за запишување на недвижности кои останале со незапишани права и запишување на промени во катастарот на недвижности и катастарот на инфраструктурни објекти како дел од катастарот на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр.1 од 05.01.2015 година), во членот 3 во табелата се вршат следните исправки:

Во редниот број 1 по зборот „приватизација“ треба да стојат зборовите: „купопродажба/подарок/размена“.

Во редниот број 3 по зборовите „1 м2“ треба да стојат зборовите: „/ 1 м3“.

Во редниот број 5 зборовите „(врз основ на урбанистичко планска документација)“ треба да се бришат.

Во редниот број 8 по зборовите „внатрешна површина“ треба да стојат зборовите: „/отворена површина/волумен“, а по зборовите „1 м2“ треба да стојат зборовите: „/ 1 м3“.

Во членот 4 во табелата се вршат следните исправки:

Во редниот број 7 по зборовите „внатрешна површина“ треба да стојат зборовите: „/отворена површина/волумен“, а по зборовите „1 м2“ треба да стојат зборовите: „/ 1 м3“.

Во редниот број 12 по зборовите „внатрешна површина“ треба да стојат зборовите: „/отворена површина/волумен“, а по зборовите „1 м2“ треба да стојат зборовите: „/ 1 м3“.

Во редниот број 17 по зборовите „запишување на внатрешна површина“ треба да стојат зборовите: „/отворена површина/волумен“, зборовите „на внатрешна површина“ треба да се бришат, а по зборовите „10 м2“ треба да стојат зборовите: „/ 10 м3“.

Во редниот број 22 по зборовите „внатрешна површина“ треба да стојат зборовите: „/отворена површина/волумен“, а по зборовите „1 м2“ треба да стојат зборовите: „/ 1 м3“.

Во редниот број 29 по зборовите „внатрешна површина“ треба да стојат зборовите: „/отворена површина/волумен“, а по зборовите „1 м2“ треба да стојат зборовите: „/ 1 м3“.

Во редниот број 34 наместо зборовите „Запишување на право на службеност, право на реален товар и право на стварно правен долготраен закуп на градежно земјиште и објекти за внатрешна површина“ треба да стојат зборовите: „Запишување на право на службеност и право на реален товар на објекти со внатрешна површина/отворена површина/волумен“, а по зборовите „1 м2“ треба да стојат зборовите: „/ 1 м3“.

Во редниот број 39 по зборовите „за извршување на“ треба да стојат зборовите: „објекти со“, по зборовите „внатрешна површина“ треба да стојат зборовите: „/отворена површина/волумен“, а по зборовите „1 м2“ треба да стојат зборовите: „/ 1 м3“.

Во редните броеви 40, 41, 42 и 43 по зборовите „бришење на“ треба да стојат зборовите: „претходни и“.

Во редниот број 44 по зборовите „бришење на“ треба да стојат зборовите: „претходни и“, по зборовите „внатрешна површина“ треба да стојат зборовите: „/отворена површина/волумен“, а по зборовите „1 м2“ треба да стојат зборовите: „/ 1 м3“.

Во редниот број 49 наместо зборовите „Бришење на право на службеност, право на реален товар и право на стварно правен долготраен закуп на градежно земјиште и објекти на внатрешна површина“ треба да стојат зборовите: „Бришење на право на службеност и право на реален товар на објекти со внатрешна површина/отворена површина/волумен“, а по зборовите „1 м2“ треба да стојат зборовите: „/ 1 м3“.

Во редниот број 54 по зборовите „за извршување на“ треба да стојат зборовите: „објекти со“, по зборовите „внатрешна површина“ треба да стојат зборовите: „/отворена површина/волумен“, а по зборовите „1 м2“ треба да стојат зборовите: „/ 1 м3“.

Во редниот број 55 наместо зборовите „Предбележување на градба внатрешна/отворена површина (просек 150 м2)“ треба да стојат зборовите: „Предбележување на градба со внатрешна површина /отворена површина/волумен“, а по зборовите „1 м2“ треба да стојат зборовите: „/ 1 м3“.

Во редниот број 56 наместо зборовите „Измени на предбележување во тек на градба внатрешна/отворена површина“ треба да стојат зборовите: „Измени на предбележување во тек на градба со внатрешна површина /отворена површина/волумен“, а по зборовите „1 м2“ треба да стојат зборовите: „/ 1 м3“.

Во членот 5 во табелата се вршат следните исправки:

Во редниот број 14 наместо зборовите „1м1, 1м2, 1м3“ треба да стојат зборовите „10м1, 10м2, 10м3“.

Во редниот број 18 наместо зборовите „Запишување на промена на податоци во катастарски операт - промена на наслов, промена на податоци на носителот на правото, личните и адресните податоци во листот за предбележување на инфраструктурни објекти“ треба да стојат зборовите: „Запишување на промена на податоци во катастарски операт - промена на податоци на носителот на правото, личните и адресните податоци во имотен лист за инфраструктурни објекти и во листот за предбележување на инфраструктурни објекти“.

Исправката влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-186/1
9 јануари 2015 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Анета Јорданова, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

79.

Врз основа на член 22, алинеја 5 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/2011, 136/2011, 79/2013, 164/2013, 41/2014 и 151/2014), член 28 од Законот за акцизите („Службен весник на РМ“ бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 34/10, 55/2011, 135/11, 82/13, 98/13, 43/14 и 167/14), член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр. 44/99, 86/99, 08/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007, 103/2008, 114/2009, 133/2009, 95/10, 102/10, 24/11, 135/11, 155/12, 12/14, 112/14 и 130/14), Законот за животната средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/2005) и Уредбата за начинот на утврдување, пресметување и уплатување на надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтни деривати што се плаќаат при увоз и/или производство на нафтни деривати („Службен весник на РМ“ бр. 138/09 и 52/11), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 12.1.2015 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА

Член 1

Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтни деривати така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини - ЕУРОСУПЕР БС - 95 - ЕУРОСУПЕР БС - 98	ден/лит до 24,909 до 26,508
б) Дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	ден/лит до 27,069
в) Масло за горење - екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	ден/лит до 26,628
г) Мазут - М-1 НС	ден/кг до 18,110

Член 2

Претпријатијата и другите правни и физички лица, што вршат промет на нафтни деривати и увозници (во натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтни деривати така што:

А. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини - ЕУРОСУПЕР БС - 95 - ЕУРОСУПЕР БС - 98	ден/лит до 60,50 до 62,50
б) Дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	ден/лит до 51,00
в) Масло за горење - екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	ден/лит до 40,00
г) Мазут - М-1 НС	ден/кг до 22,892

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтни деривати можат да ги формираат цените за одделни нафтни деривати во однос на највисоките цени од точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), освен од подточката „г“ и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит
ЕУРОСУПЕР БС - 95	60,00	59,50	59,00
ЕУРОСУПЕР БС - 98	62,00	61,50	61,00
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	50,50	50,00	49,50
ЕЛ-1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	39,50	39,00	38,50

Претпријатијата што вршат промет на нафтни деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.

Цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко производител во земјата.

Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цената за мазутот М-1 НС, содржани се и трошоците за превоз од 0,50 ден/литар.

Во малопродажните цени формирани согласно овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот.

Член 3

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање на активностите во областа на животната средина кои согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:

а) Моторни бензини - ЕУРОСУПЕР БС - 95 - ЕУРОСУПЕР БС - 98	ден/лит до 0,080 до 0,080
б) Дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	ден/лит до 0,030
в) Масло за горење - екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	ден/лит до 0,040
г) Мазут - М-1 НС	ден/кг до 0,050

Член 4

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтни деривати кои согласно Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтни деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон при увоз и/или производство на нафтни деривати и тоа:

а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
- ЕУРОСУПЕР БС - 98

ден/лит
до 0,890
до 0,890

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

ден/лит
до 0,300

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

ден/лит
до 0,300

г) Мазут
- М-1 НС

ден/кг
до 0,740

Член 5

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
- ЕУРОСУПЕР БС - 98

ден/лит
до 21,692
до 21,788

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

ден/лит
до 12,121

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

ден/лит
до 3,230

г) Мазут
- М-1 НС

ден/кг
до 0,100

Член 6

Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	Ед. мерка	(1 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ)
ЕУРОСУПЕР БС - 95	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОСУПЕР БС - 98	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕЛ 1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
МАЗУТ М-1 НС	ден/кг	0,400	0,400	0,400	0,400

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот на 13.01.2015 година и истата ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија.

Бр. 02 –32/1
12 јануари 2015 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА

80. Врз основа на член 44 став 1 од Законот за државната статистика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/97, 21/07, 51/11, 104/13 и 42/14), Државниот завод за статистика го утврдува и објавува

ДВИЖЕЊЕТО НА ИНДЕКСОТ
НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2014 ГОДИНА

Индексот на цените на мало во Република Македонија во периодот јануари-декември 2014 година, во однос на просечните цени на мало во 2013 година, изнесува – 0,9%.

Директор,
д-р Благица Новковска, с.р.

81.

Врз основа на член 44 став 1 од Законот за државната статистика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/97, 21/07, 51/11, 104/13 и 42/14), Државниот завод за статистика го утврдува и објавува

ДВИЖЕЊЕТО НА ИНДЕКСОТ
НА ТРОШОЦИТЕ НА ЖИВОТОТ ВО
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Индексот на трошоците на животот во Република Македонија во второто полугодие од 2014 година (период: јули-декември 2014 година), во однос на првото полугодие од 2014 година (период: јануари – јуни 2014 година), изнесува – 0,2%.

Директор,
д-р Благица Новковска, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје

бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2015 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

contact@slvesnik.com.mk

ISSN 0354-1622

